

Врз основа на член 49 став 2 и 4 од Законот за здруженија и фондации (“Службен весник на РМ“ бр. 52/10, 135/11) и член 67 од Статутот на Општина Бутел („Службен гласник на општина Бутел“ бр.3/14 и 11/14) Градоначалникот и Одделението за јавни дејности на Општина Бутел, објавува

Јавен повик

за искажување на интерес и прибирање на барања за користење на средства наменети за финансирање и организирање на манифестација Ликовна колонија – „Љубанци“ 2020 година

1. Распределба на средствата наменети за организација на манифестацијата Ликовна колонија – „Љубанци“ 2020 година се планирани во Буџетот на Општина Бутел за 2020 година, во програма К4 - Културни манифестации и творештво, ставка 463110 - трансфери до здруженија на граѓани и фондации.
2. За организација на манифестацијата од точка 1 вкупно се предвидени 150.000,00 денари.
3. Манифестацијата Ликовна колонија – „Љубанци“ 2020 година ќе се одржи во период од 24-31 август 2020 година, во с.Љубанци.
4. Учесниците (ликовните уметници) во периодот на одржување на ликовната колонија ќе престојуваат во интернатот на ООУ „Гоце Делчев“ од с.Љубанци.
5. Здруженијата на граѓани кои пројавуваат интерес за доделување на средства за организирање на „Ликовна колонија–Љубанци 2020 година“ треба да ги исполнат следните критериуми:
 - Да се регистрирани согласно Законот за здруженија на граѓани и фондации;
 - Да извршуваат активности од областа на ликовната уметност и
 - Да спроведуваат активности поврзани со ликовната уметност од минимум 1 (една) година.
6. Доколку ги исполнуваат критериумите од точка 5, Здруженијата на граѓани и фондации до Одделението за јавни дејности, преку архивата на Општина Бутел, треба да ги достават следните документи:
 - Барање за доделување на средства за организација на Ликовна колонија– „Љубанци“ 2020 година“
 - Фотокопија од решението за регистрација на здружението на граѓани и
 - Предлог програма која ќе вклучува деловни активности со предвидените финансиски средства.
7. Здружението на граѓани се обврзува по завршување на ликовната колонија за доделените средства да изготви деловен и финансиски извештај и да го достави до Одделението за јавни дејности.
8. Јавниот повик за избор трае од 23.06.2020 до 28.06.2020 година, по кој период Комисијата за избор ќе го извести избраното Здружение.

Број 17-925
Скопје, 23.06.2020

Одделение за јавни дејности